

AVON

ПРОГРАМА

ЗА НОВИ ПРЕТСТАВНИЦИ

K05-K09

19.03 - 01.07.2019

ВО ТВОЈАТА 1-ва КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка
од најмалку
1.900 ден.
и ЗЕМИ

За само
99 ден.

КОМПЛЕТ ШМИНКИ

- Лосион за отстранување на долготрајна шминка, 50 мл
- Маскара Big & Extreme, 10 мл, нијанса Blackest Black

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА:
8300 6



или

Направи порачка
од најмалку
4.000 ден.
и ЗЕМИ

За само
99 ден.

КОМПЛЕТ ШМИНКИ И БРОШУРИ

- Лак за нокти Avon True, 10 мл, нијанса Halo Nude
- Течен кармин Avon MARK, 7 мл, нијанса Kissy Face
- Лосион за отстранување на долготрајна шминка, 50 мл
- Маскара Big & Extreme, 10 мл, нијанса Blackest Black
- 3 брошури од наредната кампања

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8301 4

ПОДАРОК:
3 БРОШУРИ ОД
НАРЕДНАТА КАМПАЊА



*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги добива автоматски со порачувањето на комплетот



ВО ТВОЈАТА 2-ра КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка
од најмалку
1.900 ден.
и ЗЕМИ

За само
99 ден.

ПАРФЕМ RARE PEARLS, 50 МЛ

ШИФРА ЗА
ПОРАЧКА: 8306 3



или

Направи порачка
од најмалку
4.000 ден.
и ЗЕМИ

За само
99 ден.

КОМПЛЕТ RARE PEARLS И БРОШУРИ

- Мини-спреј Rare Pearls, 10 мл
- Парфимиран део спреј Rare Pearls, 75 мл
- Парфимиран лосион за тело Rare Pearls, 150 мл
- Парфем Rare Pearls, 50 мл
- 3 брошури од наредната кампања

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8307 1

ПОДАРОК:
3 БРОШУРИ ОД
НАРЕДНАТА КАМПАЊА



*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги добива автоматски со порачувањето на комплетот



ВО ТВОЈАТА 3-та КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка
од најмалку
1.900 ден.
и ЗЕМИ

За само
99 ден.

КОМПЛЕТ ANEW

- 3 во 1 вода за чистење на лице против стареење, 200 мл
- Двоен систем за околу очите со PolyPeptide-X, 2 x 10 мл

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8302 2



или

Направи порачка
од најмалку
4.000 ден.
и ЗЕМИ

За само
99 ден.

КОМПЛЕТ ANEW И БРОШУРИ

- Напредна нокна маска Defend & Repair, 50 мл
- Двоен систем за околу очите со PolyPeptide-X, 2 x 10 мл
- 3 во 1 вода за чистење на лице против стареење, 200 мл

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8304 8

ПОДАРОК:
3 БРОШУРИ ОД
НАРЕДНАТА КАМПАЊА



*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги добива автоматски со порачувањето на комплетот



ВО ТВОЈАТА 4-та КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка
од најмалку
1.900 ден.
и ЗЕМИ

За само
120 ден.

КОМПЛЕТ PLANET SPA

- Крем за раце со арганово масло Treasures of the Desert, 30 мл
- Хидрантен путер за тело Treasures of the Desert, 200 мл

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8308 9



или

Направи порачка
од најмалку
4.000 ден.
и ЗЕМИ

За само
120 ден.

КОМПЛЕТ PLANET SPA И БРОШУРИ

- Хидрантен путер за тело Treasures of the Desert, 200 мл
- Четка за грб за туширање Planet Spa
- Обновувачко масло за масажа Treasures of the Desert, 150 мл
- Крем за раце со арганово масло Treasures of the Desert, 30 мл
- 5 брошури од наредната кампања

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8309 7

ПОДАРОК:
3 БРОШУРИ ОД
НАРЕДНАТА КАМПАЊА



*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги добива автоматски со порачувањето на комплетот



ВО ТВОЈАТА 5-та КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

Направи порачки со вкупен
износ од **12.000 ден.** во текот
на твоите први пет кампањи
како AVON Претставник
и ЗЕМИ

За само
120 ден.

КОМПЛЕТ LUXE

- Маскара за поголем волумен Luxe, 7 мл
- Парфем Avon Eve Duet, 50 мл
- Сенки за очи Luxe, 8 г, нијанса Cocoa Couture
- Паричник Polly

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА:
8000 2



или

Направи порачки со вкупен
износ од **24.000 ден.** во текот на твоите први
пет кампањи како AVON
Претставник
и ЗЕМИ

За само
120 ден.

КОМПЛЕТ POLLY И БРОШУРИ

- Паричник Polly, розово-светлосин
- Чанта Polly, розово-светлосина
- Лесен хранлив крем Anew Nutri-Advance, 50 мл
- Богато хранлив крем Anew Nutri-Advance, 50 мл
- Маскара за поголем волумен Luxe, 7 мл
- Сенки за очи Luxe, 8 г, нијанса Cocoa Couture
- Парфем Avon Eve Duet, 50 мл
- 5 брошури од наредната кампања

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8001 0

ПОДАРОК:
3 БРОШУРИ ОД
НАРЕДНАТА КАМПАЊА



*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги добива автоматски со порачувањето на комплетот



УСЛОВИ ЗА ПРОГРАМАТА:

- Во програмата учествуваат сите нови Претставници назначени во периодот K05-K09 (19.03 – 01.07.2019) во нивната 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та кампања како Претставници на AVON.
- Претставникот може да одбере помеѓу пониското и повисокото ниво за минимална порачка во секоја кампања. Минималниот износ на порачка за двете нивоа за 1-вата, 2-рата, 3-тата и 4-тата кампања не е кумулативен и истиот треба да се исполни во соодветната кампања.
- Претставникот може да го избере понискиот или повисокиот износ за вкупни порачки во 5-тата кампања. Вкупниот износ на порачки за 5-тата кампања е кумулативен и ќе се смета како вкупна вредност на сите порачки кои Претставникот ги направил во своите први пет кампањи како Претставник на AVON, не сметајќи го износот на вратените производи за истиот период (доколку ги има).
- Претставникот може да порача само еден производ/комплет во рамките на една кампања, во зависност од износот на порачката која ја направил во конкретната кампања. Доколку Претставникот го порача комплетот за пониско ниво (за порачка од најмалку 1.900 ден.) и потоа во рамките на истата кампања направи порачка за повисокото ниво (за порачка од најмалку 4.000 ден.), нема да може да порача втор комплет во истата кампања.
- Комплетот за понискиот износ на порачка содржи AVON производи. Комплетот за повисокиот износ содржи содржи AVON производи и AVON брошури од наредната кампања. Брошурите се добиваат автоматски со порачувањето на комплетот.
- Комплетите по специјална цена не се добиваат автоматски, туку треба да се порачаат со внесување на шифрата за порачка во соодветната кампања.
- Секое ниво (кампања) од програмата е засебно. Не е неопходно Претставникот да ги исполни условите за претходната кампања за да може да учествува во наредната.
- Доколку Претставникот заборави да го порача посакуваниот комплет во порачката во која го исполнил условот за порачување, тоа ќе може да го направи во која било следна порачка која ќе ја направи до крајот на соодветната кампања, но не и подоцна.
- Сите новоназначени Претставници кои учествуваат во Програмата за Нови Претставници (во нивните први пет кампањи) не учествуваат во останатите програми за Претставници, сè додека не го завршат и последниот чекор од оваа програма, после нивната 5-та кампања како AVON Претставници.
- Специјалните цени на комплетите се нето цени, не добиваат дополнителен попуст, не се вклучуваат на бруто продажбите, во нивото на попуст, ниту во нивото на програмата.
- Производите се достапни до исцрпување на количините. Во случај на исцрпување на количините поради голем интерес или друга причина, компанијата го задржува правото да достави заменски производи со слична вредност и сличен квалитет.
- AVON го задржува правото да ги смени условите за програмата во кое било време, откако за тоа Претходно ќе ги информира Претставниците.